

1.	Наслов на наставниот предмет	КЛИНИКО ИСЛЕДУВАЊЕ НА ОНКОЛОШКИ БОЛЕН			
2.	Код	ОМ-И-83			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Гинекологија и акушерство			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Шеста/XI- XII	7.	Број на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Проф.др. Марјан Стојовски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Положен испитот од Гинекологија и акушерство			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): -Клиничко иследување на гинеколошки болен -Демонстрација и практична работа во тртманот на гинеколошко онколошки болен				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава: - Анатомија на мала карлица - Дијагностички постапки во одредување на дијагноза на онколошки болен - Предоперативна припрема на онколошки болен -Интраоперативен третман на онколошки болен - Рани компликации - Постоперативна дијагноза и современ третман Практична настава: Оперативни вештини во третман на онколошки болен Семинарска работа: одредена дијагноза на онколошки болен				
12.	Методи на учење: Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа				
13.	Вкупен расположив фонд на време		30 часови		
14.	Распределба на распложивото време				
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава		5 часови
		15.2	Вежби (клинички), семинари,		Вежби 5 часови Семинари 5 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи		часови
		16.2	Самостојни задачи		часови
		16.3	Домашно учење		15 часови
17.	Начин на оценување				бодови
	17.1	Тестови		мин.-макс	
		Завршен испит		мин.-макс.	
		Усмен дел		бодови	15 - 25
	17.2	Семинарска		мин.-макс	

		работа/проект (презентација: писмена и усна)	Семинарска работа бодови		25 - 35	
	17.3	Активно учество	Теоретска настава бодови		мин.-макс. 10 - 20	
			Практична настава бодови		10 - 20	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) Ф		
		од 60 до 68 бода		6 (шест) Е		
		од 69 до 76 бода		7 (седум) Д		
		од 77 до 84 бода		8 (осум) Ц		
		од 85 до 92 бода		9 (девет) Б		
		од 93 до 100 бода		10 (десет) А		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Условувачки критериуми: За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минимум бодови За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи power point презентација. Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата				
22.	Литература					
	22.1	Задолжителна литература				
		Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1	Disaia	Клиничка Гинеколошка онкологија	Табернакул	2011
		2	Te Linde	Operative Gynecology	Lippincott Williams & Wilkins	
		3	Шимуниќ	Гинекологија и акушерство		
	22.2	Доплнителна литература				
Р.бр		Автор	Наслов	Издавач	Година	
1						